



Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со член 17 став 4 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 132/12, 43/14, 153/15 и 6/16), член 5 став 1 точка 2, 3 и 4 и член 13 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ број 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15 и 199/15) и член 4 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

за општите услови за отворање и затворање сметки во Народната банка на Република Македонија

1. Со оваа одлука се пропишуваат општите услови за отворање и затворање сметки на правни лица во Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка).
2. Народната банка ги отвора сметките од точка 1 на оваа одлука врз основа на писмено барање за отворање сметка и договор склучен со Народната банка.
3. Пред да отвори сметка, Народната банка задолжително го утврдува идентитетот на правното лице, неговиот законски застапник и лицата овластени од него за работа со сметката, врз основа на документацијата пропишана со оваа одлука.
4. Народната банка го идентификува домашното правно лице од точка 3 на оваа одлука, заради отворање сметка, врз основа на следнава документација:
 - решение за упис или тековна состојба од трговскиот регистар, регистарот на други правни лица, односно во регистарот на надлежниот орган на Република Македонија, ако уписот во регистарот е пропишан со закон, во хартиена форма или електронски, потпишани со квалификуван сертификат согласно со закон;
 - акт од надлежен орган за основање, ако учесникот не е запишан во регистар;
 - извод од законот, ако учесникот е основан согласно со закон;
 - пријава на овластени лица за располагање со средствата на сметката, со потпис од овластените лица со кои ќе се заверуваат инструментите на платниот промет.
5. Народната банка го идентификува странското правно лице од точка 3 на оваа одлука, заради отворање сметка, врз основа на следнава документација:
 - извод од трговскиот регистар или друг регистар каде што се води евиденцијата за правните лица во земјата во која е регистриран субјектот, во хартиена форма не постар од шест месеци или електронски, потпишан

со квалификуван сертификат согласно со закон, од кој може да се утврди: датумот на неговото основање, називот, адресата, седиштето и дејноста којашто ја врши;

- пријава на овластени лица за располагање со средствата на сметката, со потпис од овластените лица со кои ќе се заверуваат инструментите на платниот промет.
6. При отворање сметка на правно лице Народната банка може да побара и друга дополнителна документација.
7. Документацијата потребна за отворање сметка на правно лице се доставува во оригинал или фотокопија заверена од нотар или електронски потпишана со квалификуван сертификат согласно со закон.

Народната банка задолжително задржува фотокопија од презентираната документација или ја чува во електронска форма.

8. При отворање сметка на правно лице Народната банка склучува договор со правното лице. Со договорот задолжително се регулираат најмалку следниве работи:
- начин на отворање и затворање на сметката;
 - начин на прием и извршување на налозите за плаќање;
 - известување за остварените приливи и одливи на сметката;
 - сите трошоци или провизии поврзани со работењето со сметката коишто правното лице има обврска да ѝ ги плаќа на Народната банка.

Договорот го потпишуваат лицата овластени за застапување на договорните страни, односно лицата кои тие ќе ги овластат.

9. Народната банка ја затвора сметката на правното лице врз основа на негово писмено барање доколку се исполнети пропишаните услови.
10. Народната банка ја затвора сметката на домашното правно лице и без негово писмено барање доколку домашното правно лице:
- е неактивен субјект чиешто бришење согласно со закон е објавено на веб-страницата на Централниот регистар на Република Македонија;
 - престане да постои како правен субјект врз основа на закон, судска одлука или по налог на надлежен орган.
11. Народната банка ги пренесува средствата од затворените сметки на сметката на правниот следбеник или на сметката на правното лице одредено со закон или друг пропис.

Ако со закон или друг пропис не е одреден правниот следбеник или друго правно лице на чија сметка треба да се пренесат средствата, Народната банка ги пренесува средствата од затворените сметки на сметката отворена кај Народната банка наменета за средства коишто не се користат. Народната банка треба за тоа да го извести правното лице кое претходно било овластено да располага со средствата од затворената сметка во рок од 3 (три) работни дена сметано од денот на затворањето на сметката.

Средствата на сметката отворена кај Народната банка, пренесени согласно со став 2 од оваа точка, се распределуваат согласно со Законот за трговските друштва.

12. Сметката на домашното правно лице не може да се затвори доколку на таа сметка се евидентирани неизвршени налози и основи за наплата, а тие не му се пренесени на правниот следбеник и ако не се изврши бришење на задолжницата од Регистарот на задолжници, со исклучок на точка 10 од оваа одлука.
13. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за општите услови за отворање сметки во Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/14).
14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VIII-3/2016
28 јули 2016 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка на
Република Македонија
Димитар Богов